

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Име и презиме:

Адреса:

ЕМБГ:

БЛОКАДА НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

Евидентирана блокада на трансакциска сметка: **ДА**

Континуирани денови на блокада на трансакциска сметка: **3062** од датум: **27.04.2010** година

Информации за активна блокада на трансакциска сметка:

Предмет	Банка	Број на сметка	Износ	Основ	Датум
18892	Охридска банка А.Д. Охрид	5305000108...	32860.00	Налог за извршување од Извршител	27.04.2010
18987	Охридска банка А.Д. Охрид	5305000108...	18440.00	Налог за извршување од Извршител	10.05.2010
23285	Охридска банка А.Д. Охрид	5305000108...	15520.00	Налог за извршување од Извршител	17.12.2010

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ

Активни кредити: 1	Кредити во доцнење: 1	Износ на долг: 9000.00
Активни трансакциски сметки: 1	Трансакциски сметки во доцнење: 1	Износ на долг: 20446.00
Активни кредитни картички: 0	Кредитни картички во доцнење: 0	Износ на долг: 0.00
	Останати обврски: 0	Износ на долг: 0.00
		Вкупен износ на долг: 29446.00

Преглед на обврски во доцнење:

Вид на обврска	Обврска во	Идентификатор	Износ на долг	Статус	Дат. на промена
Кредит	Штедилница Можности Доо	0461003...	9000.00	Доцни	31.07.2018
Денарска трансакциска сметка	Стопанска банка АД Скопје	003058...	20446.00	Доцни	31.08.2018

Месечна изложеност: 8985.00

Потенцијална месечна изложеност како жирант / кокредитобарател: 0.00

ЕВИДЕНТИРАНИ ОБВРСКИ

Кредит

Референтен број	138536236694	Датум	
Идентификатор во МКБ	600221297642001001	Одобрвање	16.03.2017
Идентификатор кај давател	046100370642	Состојба	31.07.2018
Давател	Штедилница Можности Доо	Пријава во МКБ	14.08.2018
Опис на обврска	Кредит, доцни	Исплата на обврската	---
Вид на обврзник	Кредитен должник	План на отплата	
Историја на доцнења	Има	Број на отплати	36
Обезбедување	Жирант	Тип на отплата	отплата со ануитети
Валута	MKD	Период отплата (месеци)	
Одобрен износ	240,000.00	Датум на прва отплата	
Искористен износ	240,000.00	Датум последна отплата	01.04.2020
Останува за враќање	158,000.00	Износ	8,800.00
Пристигнато неплатено	6,000.00		
Друго пристигнато неплатено	3,000.00		
Пристигнато неплатено во денари	0.00		

Историја на доцнење					
Пристигнато неплатено	Друго пристигнато и неплатено	Пристигнато неплатено во денари	Датум на состојба	Датум на пријава	Индикатор пријава
6,000.00	3,000.00	0.00	31.03.2018	16.04.2018	0
0.00	0.00	0.00	31.05.2018	19.06.2018	0
6,000.00	3,000.00	0.00	30.06.2018	17.07.2018	0

Состојба на крај на месецот					
Пристигнато неплатено	Денови доцнење	Датум на состојба	Датум на пријава	Индикатор пријава	
0.00	0	31.03.2017	19.04.2017	0	
0.00	0	30.04.2017	18.05.2017	0	
0.00	0	31.05.2017	16.06.2017	0	
0.00	0	30.06.2017	18.07.2017	0	
0.00	0	31.07.2017	17.08.2017	0	
0.00	0	31.08.2017	19.09.2017	0	
0.00	0	30.09.2017	18.10.2017	0	
0.00	0	31.10.2017	20.11.2017	0	
0.00	0	30.11.2017	15.12.2017	0	
0.00	0	31.12.2017	06.02.2018	0	
0.00	0	31.01.2018	15.02.2018	0	
0.00	0	28.02.2018	15.03.2018	0	
6,000.00	30	31.03.2018	16.04.2018	0	
6,000.00	29	30.04.2018	16.05.2018	0	
0.00	0	31.05.2018	19.06.2018	0	
6,000.00	29	30.06.2018	17.07.2018	0	
6,000.00	30	31.07.2018	14.08.2018	0	

Денарска трансакциска сметка

Референтен број	226671664212	Датум	
Идентификатор во МКБ	200000000001434788	Отворање	05.08.2016
Идентификатор кај давател	0030580669	Затворање	--.--.----
Давател	Стопанска банка АД Скопје	Извештаен период од	01.08.2018
Опис на обврска	Денарска трансакциска сметка, доцни	Извештаен период до	31.08.2018
Историја на доцнења	Има	Пријава во МКБ	05.09.2018
Валута	MKD	Денови на доцнење	183
Дозволено пречекорување	0.00		
Искористен кредитен износ	18,507.00		
Пристигната неплатена обврска	20,446.00		
Блокада на сметка во ЕРТС	Да		

Историја на промени							
Дозволено пречекорување	Искористен кредитен износ	Пристигната неплатена обврска	Денови на доцнење	Извештаен период од	Извештаен период до	Датум на пријава	Индикатор пријава
0.00	631.00	631.00	53	01.09.2016	30.09.2016	12.10.2016	0
0.00	0.00	0.00	0	01.10.2016	31.10.2016	14.11.2016	0
0.00	0.00	0.00	0	01.11.2016	30.11.2016	23.12.2016	0
0.00	0.00	0.00	0	01.12.2016	31.12.2016	13.01.2017	0
0.00	0.00	0.00	0	01.01.2017	31.01.2017	10.02.2017	0
0.00	6.00	6.00	1	01.02.2017	28.02.2017	08.03.2017	0
20,000.00	19,492.00	0.00	0	01.03.2017	31.03.2017	10.04.2017	1
20,000.00	19,492.00	0.00	0	01.03.2017	31.03.2017	10.05.2017	2
20,000.00	18,618.00	0.00	0	01.04.2017	30.04.2017	22.05.2017	0
20,000.00	17,742.00	0.00	0	01.05.2017	31.05.2017	12.06.2017	0
20,000.00	16,827.00	0.00	0	01.06.2017	30.06.2017	11.07.2017	0
20,000.00	16,972.00	0.00	0	01.07.2017	31.07.2017	14.08.2017	0
20,000.00	17,118.00	0.00	0	01.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	0
20,000.00	17,261.00	0.00	0	01.09.2017	30.09.2017	04.10.2017	0
20,000.00	17,410.00	0.00	0	01.10.2017	31.10.2017	06.11.2017	0
20,000.00	17,555.00	0.00	0	01.11.2017	30.11.2017	06.12.2017	1
20,000.00	17,555.00	0.00	0	01.11.2017	30.11.2017	18.12.2017	2
20,000.00	17,706.00	0.00	0	01.12.2017	31.12.2017	09.01.2018	0
20,000.00	17,858.00	0.00	0	01.01.2018	31.01.2018	08.02.2018	0
20,000.00	17,997.00	0.00	0	01.02.2018	28.02.2018	07.03.2018	1
20,000.00	17,997.00	0.00	0	01.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	2
0.00	18,169.00	18,169.00	31	01.03.2018	31.03.2018	10.04.2018	0
0.00	18,337.00	18,337.00	61	01.04.2018	30.04.2018	03.05.2018	0
0.00	18,507.00	18,513.00	91	01.05.2018	31.05.2018	04.06.2018	0
0.00	18,507.00	18,690.00	121	01.06.2018	30.06.2018	13.07.2018	0
0.00	18,507.00	18,857.00	152	01.07.2018	31.07.2018	09.08.2018	0
0.00	18,507.00	20,446.00	183	01.08.2018	31.08.2018	05.09.2018	0

Не се евидентирани други обврски

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

АЛТЕРНАТИВНИ НАЗИВИ:

АЛТЕРНАТИВНИ АДРЕСИ:

БАРАЊЕ БРОЈ:

ПОДНЕСЕНО ВО:

ПОДАТОЦИ ПРИМЕНИ ВО МКБ И АЖУРИРАНИ ЗАКЛУЧНО СО:

РЕКЛАМАЦИИ:

ЗАБЕЛЕШКИ:

ИЗДАДЕНИ ИЗВЕШТАИ:

ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПОИМИТЕ

Македонско кредитно биро АД Скопје своето работење го уредува во согласност со Законот за кредитно биро ("Службен весник на РМ";бр.81/2008, 24/2011, 166/2014, 192/2015 и 83/2018).

Даватели на податоци се: банки, штедилници, осигурителни друштва, даватели на финансиски лизинг, други даватели на кредити, финансиски друштва, Управата за јавни приходи, градот Скопје и единиците на локалната самоуправа, даватели на услуги од областа на комуналните дејности, енергетиката, телекомуникациите, други правни лица кои даваат услуги по основ на кои настануваат обврски за правните и физичките лица и физички лица кои не се сметаат за трговци согласно Законот за трговски друштва.

Кредитното биро може, во согласност со закон, да обезбедува и податоци од јавни книги и регистри и други јавно достапни податоци за субјектите на податоци.

Корисници на податоци може да бидат: давателите на податоци, кои во согласност со Законот за кредитно биро имаат склучен договор со кредитното биро за доставување на податоци, освен Управата за јавни приходи, градот Скопје и единиците на локалната самоуправа; субјектите на податоци и кредитни бироа или субјекти од други земји кои прибираат и обработуваат податоци за обврските и други податоци и изготвуваат извештаи за субјектите на податоци, со кои кредитното биро има склучено договор за размена на податоци.

Повеќе информации за членките може да најдете на www.mkb.mk во НАШИ ЧЛЕНКИ.

Кредитното биро не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност преземена од корисникот на податоците, заснована целосно или делумно на извештајот.

Податоците и извештаите за поединечните лица кои се стекнати при вршење на било кои активности на кредитното биро, претставуваат деловна тајна која кредитното биро, сите даватели на податоци и корисници на податоци се должни да ја заштитат и чуваат.

Лични податоци

Податоците за име, презиме, адреса и ЕМБГ се доставуваат во МКБ од Давателите на податоци при пријавувањето на обврски или пак од Корисниците на податоци при барање на извештај. Податоците прикажани во делот Лични податоци се земени од последно доставените податоци од Давателот или Корисникот на податок.

Во делот Дополнителни информации се прикажани алтернативни податоци за име, презиме и адреса и истите немаат хронолошки редослед.

Блокада на трансакциска сметка

Податоците за блокада на трансакциска сметка се доставуваат преку единствениот регистар на трансакциски сметки.

Континуирани денови на блокада на трансакциска сметка се пресметуваат од датумот на најстарата активна блокада.

Информациите за активна блокада содржат: предмет под кој е евидентирана блокадата во банката; банка и број на сметка која што е блокирана; првичен износ на долг во денари;основ за блокада;датум и време на настанување на блокада.

Краток преглед на обврски

Приказ на број на активни обврски и број и износ на обврските во доцнење.

Прегледот на обврските во доцнење содржи: вид на обврската во доцнење; Давателот на податок; под кој идентификатор се води обврската кај Давателот на податок; вкупен износ на долг произлезен од обврската (без износ на долг за извршители, тужби и слични трошоци); статус на обврската кај Давателот на податок; и датум на промена евидентиран кај Давателот на податок.

Месечната изложеност е пресметана како збир на износот на рати на месечните кредитни и лизинг обврски, 1% од искористениот износ на трансакциските сметки со одобрен лимит и 5% од искористениот износ на кредитните картички. Пресметката е од информативен карактер и може да отстапува од вкупната месечна изложеност во случаи каде кредитните обврски се со не еднаква месечна рата или пак за обврски кои се со статуси нефункционални, тужени и отпишани. Во пресметката не се земени во предвид обврски од групата останати обврски.

Потенцијалната месечна изложеност како жирант/кокредитобарател е сума на износ на рати на месечните кредитни обврски каде субјектот е жирант или кокредитобарател.

Сите износи во групата Краток преглед на обврски се во денари.

Евидентирани обврски

Обврски во групата Кредити влегуваат: кредити на субјектот, кредити по жиранства и кокредитобарателства, лизинг, гаранции, акредитиви и заеми. Обврски во групата Трансакциски сметки и кредитни картички влегуваат: трансакциски сметки со дозволено пречекорување, дебитни картички, девизни сметки, кредитни картички и друг вид обврски по сметки.

Обврски во групата Останати обврски влегуваат: неплатени испорачани добра и услуги, неплатени даноци и придонеси, факторинг, неплатени телекомуникациски услуги, неплатени даноци од поврзани субјекти и други обврски.

Обврските од групата Кредити се ажурираат во МКБ дневно по промена од страна на Давателот на податоци.

Обврските од групата Трансакциски сметки и кредитни картички се ажурираат во МКБ месечно од страна на Давателот на податоци, секогаш со состојба на крај на месец.

Обврските од групата Останати обврски се ажурираат во МКБ дневно и месечно од страна на Давателот на податоци, секогаш 60 дена по доспевање на обврската.

Забелешка: Податоците од штедилниците за износи на доцнење помали од 500,00 денари се прикажуваат како 0,00 денари.

Историја на промени на сите активни обврски се прикажува во последните две години од тековниот месец во кој се бара Сопствениот извештај.

По затворање на обврските податоците се чуваат пет години во базата на МКБ и се прикажуваат во извештајот.

По истекот на предвидениот законски рок од пет години трајно се бришат од базата на МКБ.

Дополнителни податоци

Рекламации –евиденција на поднесени барања за оспорувања на податоци во последната година и нивниот статус.

Забелешки –евиденција на промени на податоци извршени од Давателите на податоци, како на пример: Отворање на затворена обврска(корекција),

Активиран жирант од жирант, Промена во реструктуриран кредит итн.

Издадени извештаи –Евиденција на побарани извештаи од Корисниците на податоци во последната година

Препорака од МКБ

Правете редовна проверка на Вашиот Сопствен извештај за да бидете во тек со сите податоци кои се доставуваат за Вас во МКБ.

Доколку утврдите дека некој податок е неточен, непотполен или неажурен во Вашиот Сопствен извештај имате право да поднесете Барање за исправка – дополнување на податоци во МКБ, кое МКБ ќе го проследи до Давателот на податоци од кого потекнува спорниот податок.

Еден од факторите кој влијае на одобрување на Вашето кредитно барање е и Вашата кредитна историја. Задоцнетите плаќања не можат да се избришат веднаш од кредитната историјата, но, кредитната историја сами можете да ја поправите со навремено подмирување на сите следни достасани долгови.

Овој извештај е валиден без печат и потпис.

*****Крај на извештај *****